

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 октомври 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Јасмин Малинков од Скопје УП2 09-198/21 од 6 септември 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-191 од 12 август 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-191 од 12 август 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Јасмин Малинков од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-198/21 од 6 септември 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-191 од 12 август 2021 година на КЕЦ Штип, за побаран времен приклучок за пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, не е доставена Потврда за пумпа или Решение од МЗШВ како доказ за сопственост.

Жалителот потенцира дека е доставена профактура за пумпата со што потребниот документ согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија е обезбеден.

На седницата одржана на 13 септември 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-198/21 од 6 септември 2021 година со прилог:
  - Приговор од 25 август 2021 година
  - Полномошно од жалителот за Адвокат Горан Купов од Скопје
  - БСП-1 образец 11-179 од 26 јули 2021 година
  - Известување за некомплетна документација 11-179 од 27 јули 2021 година
  - Решение за отфрлање 11-179 од 30 јули 2021 година на КЕЦ Штип
  - БСП-1 образец 11-191 од 10 август 2021 година
  - РОБСП 11-191 од 12 август 2021.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, доставената профактура за пумпата не може да се смета доказ за сопственост издаден од надлежен орган.

Согласно член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем не смее да ги приклучува на дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е издаден соодветен документ согласно закон.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека документацијата не е комплетна односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–198/21  
12 октомври 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ** на  
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски